

ВТОРА РАБОТИЛНИЦА НА ДОПИСНИЦИТЕ НА СЗПМ

Информирањето има приоритетно значење

Привилегија е да се присуствува на работна средба на дописниците на изданијата на СЗПМ, затоа што таква мрежа соработници немаат дури и некои професионални медиумски куќи во Македонија

М. Аџиевски

Во новинарството постои вечната вистина: ако нешто интересно се случило, а средствата за информирање таа интересна случка не ја објавиле - изгледа како таа никогаш и да не се случила!

Токму затоа, во секојдневното дејствување на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, информирањето на многубројното членство, но и на најшироката општествена заедница, има приоритетно значење. Само добро информираниот пензионер може да донесува продуктивни одлуки за себе, но и за заедницата.

Во таков дух, на 29 јануари се одржа втората работилница на дописниците на изданијата на СЗПМ: „Пензионер плус“, „Пензионерски видици“, мрежа од дописници-пензионери што не пишуваат само за животот на граѓаните од третата доба туку зафаќаат и пошироки општествени теми.

Не можев да се отргнам од впечатокот дека се наоѓам на работна средба на дописниците на некоја голема медиумска куќа... Тој впечаток е таков затоа што таму беа некои од бардовите на Македонската радио-телевизија и НИП „Нова Македонија“, а сега активни пензионери.

ГОДИНА НА СОЛИДАРНОСТ

- Минатата година беше одржана првата работилница со дописниците.



Нивните текстови зафаќаат и пошироки општествени теми

Добиените резултати покажаа дека таа ја оправдала целта. Оваа втора работилница претставува континуитет во работата и, како и претходната, содржи теоретски и практичен дел. Дописниците, покрај со анатомијата на информацијата, ќе се запознаат и со користење на Интернетот за испраќање и за примање текстови и фотографии, односно написи што содржат информации од своите здруженија и пошироко - рече Методија Тошевски.

По неговото обраќање, Станка Трајкова, секретар на ИО, говореше за прогласувањето на 2014 година за година на солидарноста и за пензионерската социјална карта.

- Во програмата за работа во 2014

година е нотирано дека СЗПМ секогаш ќе поддржува измени во законската регулатива што ќе значат подобар и подостоинствен живот за пензионерите и сите стари луѓе во нашата земја. Притоа ќе се посвети внимание и на здравствената заштита, а програмска задача на СЗПМ и понатаму ќе биде продолжување на активностите за ослободување на пензионерите, односно старите лица, од сите видови партиципација при користење здравствени услуги, лекови, ортопедски помагала и друго. Неоспорен е фактот дека стареењето на населението значи поголеми потреби од здравствени услуги и социјални бенефиции, бидејќи повозрасното население е важна

општествена алка и претставува значаен социјален и економски ресурс - рече Трајкова.

ДОБРИ И ВИСТИНИТИ ИЗВОРИ

Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, на работилницата говореше за новинарската форма „информација“. Базирајќи се на неговото големо новинарско искуство, тој посебен акцент стави на значењето на информацијата воопшто, говорејќи за информацијата како тема, содржина и структура. Меѓу другото, тој ја истакна важноста на точното и благовремено известување на нашите дописници на изданијата „Пензионер плус“, „Пензионерски видици“ и страницата за пензионери во весникот на албански јазик „Коха“.

- За да биде актуелен и добар известувач, дописникот треба, првенствено, да има сестрани познавања за проблематиката на нашата популација, која и припаѓа на третата животна доба. Дописникот мора добро да ја познава областа за која пишува за да може со потребните факти и согледувања да го подготви планираниот напис.

Втора многу значајна работа е дописникот да има добри и вистинити извори на информирање, за што е потребно да создава солидни врски со луѓето што работат на пензионерската проблематика и пошироко и редовно да ги чита објавените текстови во споменатите изданија. Информациите сега сега странострано треба да бидат проверувани, за да не станат едностранни, сензациона-

листички и неточни. Секој што не внимава на таканаречените новинарски законitosti на етиката и моралот никогаш нема да биде добар новинар, односно дописник - рече Аргировски.

Калина Сливово-Андонова во практичниот дел практично низ примери зборуваше за користењето на електронската комуникација преку Интернет, со посебен акцент на испраќањето текстови и фотографии за содржините што ќе бидат поместени во весникот „Пензионер плус“, „Пензионерски видици“ и страницата за пензионери на албански јазик во „Коха“. Притоа таа се осврна и на веб страницата на СЗПМ, за нејзините содржини, збогатената архива и за посетеноста, која се зголемува од месец на месец.

Во делот за дискусија и прашања интересни излагања имаа: Мендо Димовски, Таска Гавровска, Добри Тодоровски, Гојко Ефтоски и други.

Едно ало значи многу

Целта е во годината на солидарноста да бидат опфатени поголем број пензионери на кои им е потребна соодветна парична и друг вид солидарна помош што најмногу зависи од инвентивноста на здруженијата.

Понекогаш одредени активности не се поврзани со „пари“, бидејќи едно ало за стар, осамен човек многу значи.



ЗП-ГАЗИ БАБА



Хуманост за пример

В. Пачемски

По повод празникот Богојавление-Водици, на 19 јануари, на плоштадот „Филип Втори“ во Автокоманда, традиционално се одржа манифестацијата „Пивтијада 2014“ со хуманитарен карактер. Средствата собрани од продажбата на пивтиите ќе бидат донирани на Детската клиника во Скопје.

Манифестацијата, чиј организатор беше општината Гази Баба, ја отвори и за нејзиното значење зборуваа градоначалникот Тони Трајковски. Меѓу учесниците, покрај големиот број организации, здруженија, ресторани и други, беше и Активот на пензионер-

ки од ЗП-Гази Баба. На овој начин тие ги продолжуваат нивното активно стареење и вклученост во општеството и по пензионирањето.

Јануари е месец во кој нашето здружение бележи голем број активности во разни дејности и учествува на повеќе манифестации од различен карактер. За оваа манифестација вредните пензионерки со видно задоволство презентираа разни производи и пивтии што ги научиле и им биле оставени како аманет од нивните претходнички и претходници, пренесувајќи ги од генерација на генерација. Пивтиите се наш специјалитет, со векови незаменлив - ни рече Ѓорге Андонов, пре-

тседател на ИО на ЗП-Гази Баба.

Пивтиите и други производи направени со љубов од вештите раце на пензионерките, задржувајќи ја автентичноста од минатото, ја разубавија атмосферата, а радоста се чувствуваа не само кај нив туку и кај посетителите и купувачите. Беше продадено сè, бидејќи сите знаеја дека средствата се наменети за хуманитарни цели.

Нивниот пример треба да го следат и пензионерите и помладите генерации. По завршување на продажниот дел, во пензионерскиот клуб, со добра музика и прекрасно расположение се пееја традиционални македонски песни, а се свртеа и неколку ора.

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - РАБОТНА СРЕДБА КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИК

Подобри услови за до



Посебен акцент на социјално-хуманитар

Градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Сокол Митровски, во работна посета ја прими делегацијата на СЗПМ, која ја предводеше претседателот Драги Аргировски, во придружба на потпретседателот на извршниот одбор Методија Тошевски, а на која присуствуваше и претседателот на Здружението на пензионерите Ѓорче Петров, Методија Новковски. Тој на средбата истакна дека му претставува посебна чест што годинава ЗП-Ѓорче Петров е избрано од страна на со-

јузот за пилот-проектот за подготвување социјална карта на пензионерите од подрачјето на општината.

- Со тоа ќе бидеме први во Р. Македонија што ќе направиме евиденција за социјалната положба на пензионерите - рече, меѓу другото, Новковски.

Повод за средбата, покрај разговорите за понатамошната соработка, беа и новите програмски активности во 2014 година, која според усвоената програма на Сојузот е прогласена

ЗП-ШТИП И КАРБИНЦИ

Усвоени програмата и фина

Ц. Спасикова

Седница на Собранието на ЗП-Штип и Карбинци започна со свечен дел. На претседателот на ИО Михаил Василев му беше врачена благодарница, како знак на признание за посебното залагање и постигнатите резултати во работата, а од колегите-пензионери му беше подарен убав сиден часовник. Во образложението заменик-претседателот на ИО, Коста Штериов, истакна дека претседателот Михаил Василев откако дојде за прв човек на здружението наметна забрзано темпо во работата, што резултира со многу активности и успеси. Искажувајќи благодарност за признание, Василев нагласи дека ова признание е на сите членови од раководството, на Извршниот Одбор, на претседателите на комисиите, на разграноците и на активите.

- Ви благодарам на сите и сакам 2014 година да биде поуспешна од минатата година и да дадеме акцент на хуманоста за да ги изградуваме оние што се социјално најзагрозени. Впрочем, тоа го правевме и досега - заклучи Василев.

Потоа тој ја образложи програмата, при што собранието беше запознаено со новата локација на пензионерскиот дом кај касарната на АРМ - сала со придружни објекти што се отстапени од општината за надградба на дом, во кој е планира-



но да се сместат 100 пензионери. Исто така, Василев нагласи и други активности на здружението, како што е изградбата на нов пензионерски клуб во населбата Три Чешми, интензивирање на културно-забавниот живот и учество во значај-

ЗП-САРАЈ

Формиран актив на пензионерки

Б. Бакиу

Неодамна, во Здружението на пензионерите на општината Сарај беше формиран актив на пензионерки.

Желбата да се формира ваков актив постоела во здружението од поодамна, но поради објективни и субјективни причини досега не бил формиран. На изборната седница што се одржа во седиштето на здружението присуствуваа поголем број жени-пензионерки од разни наци-

оналности што живеат на оваа територија.

На седницата за претседателка на активот на пензионерки при ЗП-Сарај беше избрана Зулфије Рамадани, за потпретседателка Слободанка Дечкова, додека за секретарка Јованка Ристевска.

По изборот, новата претседателка на активот на присутните им се заблагодари за укажаната доверба и вети дека со поддршка на сите ќе се ангажира максимално за постигнување што подобри резултати. Из-

браното раководство даде ветување дека ќе соработува и со сите жени во здружението, но дека ќе комуницираат и со другите активи на пензионерки од другите здруженија-членки на СЗПМ, како и со активи и од земјите во соседството. За таа цел, но и за другите активности, наскоро ќе биде подготвена програма за работа за 2014 година.

ЗП-Сарај, во очекување на реализација на дадените ветувања, на активот на пензионерки ќе му помага во секој поглед.



НИКОТ СОКОЛ МИТРОВСКИ

Достоинствена старост



ните цели: од средбата меѓу градоначалникот Митровски и претседателот на СЗПМ Аргировски

за година на солидарноста.

- Покрај традиционалните активности што ќе следуваат годинава, посебен акцент ќе ставиме на развојот на социјално-хуманитарните цели. Зацртана е нова динамика на активностите што ќе ги третираат пензионерите со ниски при- мања - истакна на средбата Аргиров- ски, претседател на сојузот.

Градоначалникот Митровски во раз- говорот со претставниците на раково- дните структури на пензионерите истак- на дека ќе ги поттикнуваат и ќе ги под-

држуваат сите активности на пензионе- рите, а приоритет ќе бидат оние за по- добрување на условите за достоинстве- на старост.

- Исто така, ќе учествуваме и во про- ектот социјална карта, се разбира, во границите на можностите на општина- та - изјави Митровски.

Заради неговите активности и резултати неодамна ЗП-Горче Петров беше избрано да биде и домаќин на 12- тата регионална ревија на песни, музика и игри.

К.В.

Финансискиот план



ни регионални и републички манифеста- ции во организација на здруженијата на пензионери и СЗПМ. Притоа тој вети де- ка раководството ќе се заложува за обез- бедување подобар економски стандард, за социјална помош на загрозените пен-

зионери и за други придобивки за пензи- онерите.

По конструктивната расправа за из- вештајот за работата, собраниеото едног- ласно ги усвои програмата за работа и финансискиот план за 2014 година.

ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА СТАРИ ЛИЦА ВО ДОМОТ „ДАРЕ ЏАМБАЗ“ ВО СКОПЈЕ



Сликарска работилница за љубителите на уметноста

Во рамките на проектот „Дневен центар за стари лица и центар за пружање помош во домашни услови“ на Црвениот крст на градот Скопје во Дневниот центар за стари лица во до- мот за хуманитарни организации „Даре Џамбаз“ во Скопје, под надзор на професорот Стојче Тоциновски, маги- стер по сликарство, секој четврток во месецот организирано се спроведува сликарска работилница за десетина пензионери корисници на центарот, кои имаат желба, таленти и афинитет кон уметноста.

Работилницата е активна четири месеци, а создадените уметнички дела ќе бидат изложени на онлајн-ката- лог, со што ќе се овозможи поефикас- на продажба на сликите, а собраните средства ќе бидат наменети за помош на социјално загрозени и на изнемо- штени лица. На тој начин се исполнува целта лицата од третата доба со своите волонтерски активности да помага- ат на други социјално загрозени групи,

Парите од онлајн-продаж- бата на уметничките слики ќе се наменат за помош на социјално загрозените и на изнемоштените лица

наедно промовирајќи го активното ста- рење, како придонес во подобрува- њето на здравјето и на квалитетот на животот на пензионерите.

- Со оваа акција, всушност, се про- мовира и се интензивира волонтерс- твото како основа во дејствувањето на хуманитарните организации и се за- јакнуваат меѓугенерациската сорабо- тка и помош на социјално загрозени- те групи во општеството, особено во оваа година на солидарност - истакну- ва Тихана Обрадовиќ, проект-асистент и одговорно лице во Дневниот центар

за стари лица.

Според професорот Стојче Тоци- новски, освен хуманитарната димен- зија што се остварува преку работил- ницата, оваа акција има цел да ги ани- мира корисниците на центарот и да ги разбуди нивните таленти за уметност и креативност, исполнувајќи им го при- тоа слободното време со она што го са- каат, одвојувајќи ги од проблемите што ги носи секојдневноста во третата до- ба од животот.

При посетата на центарот на 30 ја- нуари 2014 година пензионерите-умет- ници аматери ги затекнавме при сли- кањето портрет по гипсен модел, ги фо- тографиравме, посакувајќи им да соз- дадат што повеќе уметнички дела за хуманитарни цели и ги запишавме нив- ните имиња: Стојанка и Марјан Мари- јонцу, Василка Топаловска, Василка Цветковска, Богдан Николиќ, Дивна Секуловска, Благоица Станковиќ, Вера Перинска, Мирјана Блажевска и Вер- ка Гакева.

М.Д.

ЗП-БИТОЛА

Поголема активност во сите области

Д. Тодоровски

Во големата сала на ЗП-Битола пет дена пред 2014 година се одр- жа редовна седница на собрание- то на која, покрај делегатите, при- сествуваа и членовите на надзорни- от одбор. Собранието расправаше за едногодишната работа на здру- жението во 2013 година, при што беше разгледан и предлог-финанси- скиот план за оваа година.

Претседателот на ИО на ЗП-Би- тола, Томе Илиоски, во воведниот збор ја истакна успешноста во ра- ботењето на стручните служби и те- лата на здружението, во рамките на донесената програма, наведу- вајќи повеќе значајни реализира- ни задачи.

Во фокусот на расправата беше извештајот за финансиското рабо- тење во текот на годината и детал- но беа претресувани одделни ста- вки од доставените материјали. Не изостана и предлагањето одредени решенија заради подобрување на квалитетот на животот и стандардот на битолските пензионери.

Во конструктивна и плодна ди- скусија беа разгледани и разни ини-



цијативи и предлози за унапредува- ње на работата на здружението што ќе бидат земени предвид во теков- ната година.

Беа акцентирани и некои од активностите што бараат поголема организираност и вклученост на од-

делни комисији и групи на пензио- нери, бидејќи од ЗП-Битола, како по- голема организирана структура, се очекуваат поголема активност и учество во повеќе области на пен- зионерското организирање на ре- гионално и на републичко ниво.

ИЛИЈА ПЕТРОВСКИ, ПЕНЗИОНЕР И ПОЕТ ОД ТЕТОВО

Творам за моите најголеми другари

С. Димоски

За десет години, колку што е во пензија, Илија Петровски од Тетово објави дури осум стихозбирки, и сите за деца. Последната „Дечиња - бисерчиња“ тукушто се најде во рацете на читателите. Првата збирка „Децата сонуваат убавина“ ја објавил во 2006-та, а една година подоцна „Топлината на детското срце“. Натаму секоја година се редат по една: „Да растеме среќно“ (2008 г.), „Стихови распеани за деца насмеани“ (2009 г.), „Богатството на природата“ (2010 г.), „За сите деца“ (2011 г.) и „Детство - убавина“ (2012 г.).

Последната „Дечиња - бисерчиња“ содржи 65 песни во четири поглавја: детство, стихови за природата, во светот на животните и пријателство. Во сите случаи „инспирацијата ми е моето изгубено детство“, нагласува пензионерот и поет Илија Петровски.

- Децата се моите најголеми пријатели, па затоа целото творештво го насочувам кон нив. И не само досега, и натаму ќе продолжам да пеам за децата, кои буквално ме исполнуваат и ме инспирираат за создавање песни за деца - вели Петровски.

ПРВАЧЕ

*Аче, маче, каче
сега сум прваче,
не се плашам,
немам страв
ни од мечка
ни од лав.*

*Ни од тигар
ни од пума,
ни од молив
ни од гума.*

*Од тетратки
тешки-лесни
по широки
и по тесни.*

*Кога буквар
држам в рака
се чувствувам
многу јака.*

*В училиште
сега итам,
да пишувам
и да читам.*


Илија Петровски

Илија отсекогаш го привлекувало пишувањето песни. И како дете, сместен во домовите за деца без родителска грижа „Таше Милошевски“ во Ресен, „Лазо Трповски“ во Битола, „Александар Ранковиќ“ во Валандово и „11 Октомври“ Скопје, а и подоцна, главно се посветил кон творештвото за деца.

- Од млади години почнав да се проверувам со нивното објавување. Ми беа објавувани песни во „Другарче“ и во „Колибри“, во детските емисии на Македонското радио, во кое тогаш уредник беше Стојан Тарапуза. Мојата песна „Порака“ беше откупена од манифестацијата „Гоцеви денови“ - додава Петровски.

Овој пензионер има голем придонес во формирањето на литературниот клуб „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово. Клубот постојано издавал свој алманах, во кој биле застапувани автори од повеќе националности што живеат во Тетово. Илија Петровски бил не само во својство на уредник туку и постојано застапуван со свои лични творби.

Неговите најголеми пријатели - децата и членовите на неговата генерација му посакуваат долг живот и уште многу творби.



Децата се моите најголеми пријатели,
па затоа целото творештво го насочувам кон нив.
И не само досега, и натаму ќе продолжам да пеам за
децата, вели Петровски

Меѓугенерациски концерт во Пробиштип



М. Здравковска

Опстојувањето на културно-уметничкото друштво речиси 40 години, неговото учество на голем број реви, републички, балкански и европски фестивали, многуте освоени признанија и награди, презентирање на сопственото здружение, општината и државата, заслужува особен респект. Токму тоа беше предизвик КУД „Весели пензионери“ да организира ретроспективен концерт за својот град, и тоа токму пред новогодишното и божиќното празнување. Во друштвото со години членуваат исклучиво пензионери, кои со љубов го негуваат нашиот традиционален фолклор.

На предновогодишниот концерт настапија пионерската и возрасната група при домот на кул-

Пензионерите и најмладите воодушевија со изворните носии и ора од пробиштипскиот крај и ја кренаа публиката на нозе

турата „Злетовски рудар“ и групата за традиционален фолклор при нижото музичко училиште во Пробиштип. Милина беше да се видат на едно место четири генерации вљубеници во нашиот фолклор. Спектар од бои, умешност во играње изворни ора и кореографиран фолклор, мали виртуози на гајда, кавали, тамбури и тапан. Секој со

она што го научил и го знае.

Пензионерите и најмладите воодушевија со изворните носии и ора од пробиштипскиот крај и ја кренаа публиката на нозе. Се менуваа настапите по жанровската определба, се нижеа како бисери песни, ора, инструментални изведби, прекрасните кореографии на „Жетварка“, „Источна“, „Повардарие“. Во преполната сала на киното „Рудар“ одекнуваа бурни аплаузи по секоја точка.

Тоа беше најубавото предновогодишно културно доживување и за учесниците и за посетителите. На крајот сите, заедно во едно оро, си посакаа ваквото културно доживување и спој на повеќе генерации, да се случува почесто, а предновогодишниот концерт да стане традиција.

За мојот град

*Ти пеам тебе Куманово,
песна слава да ти дари,
нека пеат млади и стари,
без оглед на години.*

*Познати места да славиме,
со душата да се гордееме,
вечно, дење ноќе сонуваме,
со вечни песни да опеаме.*

*Пиејќи вино и ракија
да ни затреперат спомените
од младоста, сеќавањата,
Багрем Бања, бакнувањата.*

И низ солзи да ја измиеме,

*Карпош Маала, Соколана,
Орта Бунар, славна Тумба,
сите афери кај четири бандери.*

*Славни луѓе многу беа,
во песните името им блика
животи за тебе дадоа
ние со песна ги славиме.*

*На три реки загрижено спиеш,
нека ви е вечна слава,
реките маки да не ни носат,
радост и љубов да донесат.*

Автор Аго Хаурдиќ
пензионер од Куманово

